

20101152232

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

75 1 2

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ПРОЦЕНА

23 2010

07-3492/1
23 2010

Ѓорге Иванов, . .

Трајко Вељаноски, . .

ЗАКОН ЗА ПРОЦЕНА

I.

Предмет на уредување

1

Значење на изразите

2

1. „

“

2. „

“

3. „

“

4. „ „ ;
5. „ „ ;
6. „ „ (:) ;
7. „ „ ;
8. „ „ ;
9. „ „ ;
10. „ ; „ е
11. „ „ ,

Основни начела

3

- :
- ,
- ,
- ,
- ,
- ,
- ,
- ,
- ,
- ,
- ,
- .

II.

Процена

4

- (1) , ,
- (2)
- (3)

Области за процена

- (1) : 5
- 1) ;
- 2) ;
- 3) ;
- 4) ;
- 5) ;
- 6) ;
- 7) , ;
- 8) ;
- 9) ; 10)
- ; 11)
- 12) ;
- 13) .
- 14) .
- (2) :
- (1) 1, 3, 5 8
- , (1) 2 6
- , (1) 7
- , (1) 9
- , (1) 10
- , (1) 11
- , (1) 12
- , (1) 4 13
- .
- 6
- :
- ,
- a
- ,
- ,
- ,
- ,
- ,
- .

Вршење на процена

7

1)

2)

Странски проценувач

8

(1)

(2)

(3)

Водење евиденција

9

(1)

(2)

(1)

III.

**Услови за полагање на стручниот испит
за проценувач**

10

(1)

-

-

-

300

-

-

-

(2)

(1)

Почетна обука за проценувач

- (1) 11
- (2) 30
- (3)
- (4)
- (5)
- (6)
- (7) 90%
- (8)

Стручен испит

- (1) 12
- (2)
- (3) (:)
- (4)
- (5)
- (6) (5) 20%

Комисија за полагање на стручен испит

- (1) 13 (:)
- (2)
- (3)

(4)

(5)

(6)

(7)

14

К

Писмен испит

15

(1)

(2)

(3)

(4)

е

(5)

(6)

(7)

” “ ” “

Устен испит

16

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

” “ ” “

Уверение за положен стручен испит

17

(1)

(2)

(3)

18

(1)

(2)

19

()

Надоместок на Комисијата за полагање

20

(1)

(2)

(3)

(4)

15

(5)

(6)

IV.

Издавање на лиценца

21

(1)

-

/

-

-

-

-

(2)

(1)

(3)

-

-

-

-

-

-

-

(4)

(1), (2) (3)

(5)

(1) (3)

Заклетва

22

“

”

Регистри

23

(1)

(2)

(1)

(3)

(1)

(1)

Содржина на регистрите

	23	24	:
(1)			
1)	,	,	,
		;	
2)			;
3)			,
4)			
(2)			
(3)			

Осигурување од одговорност

		25	
(1)			
(2)			50.000
	20.000		
(3)			(2)
(4)			
(5)		(1)	
(6)			
(7)			

Континуирана обука

		26	
(1)			
(2)			
(3)			

(4)

(5) (4)

Конфликт на интереси

27

(1)

(2)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Постапување со класифицирани информации

28

Одземање на лиценцата

29

(1)

-

-

-

-

-

-

21

-			
-			
-			
-			
(2)			
(3)		(2)	
(4)	(1)	3, 9 10	
(5)	(1)	2	15
(6)	(1)	4 5	15
(7)	(1)	1 6	
(8)	(1)	7	
(9)	(1)	8	
(10)	(1)	1, 3, 4 5	

Бришење од Регистарот

(1)		30	
(2)		29	
(3)	(1)		24

Награда и надоместок

(1)		31	
(2)			

(3)

(4)

V.

Комора на проценувачи

32

(1)

).

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Собрание на Комората

33

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

20

30

(8)

(9)

Надлежност на Собранието на Комората

34

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

Управен одбор

35

(1)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

;

13)

14)

15)

16)

17)

(2)

,

(3)

(4)

(5)

Надзорен одбор

36

(1)

(2)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(3)

Претседател на Комората

37

(1)

(2)

- (3)
- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

Финансирање на Комората

38

- (1)

- (2)

- (3)

Комисија за ревизија на процена

39

Ревизија на процена

40

- (1)

-
-
-
- (2)
- (3)
- (4)

15

(3)

VI.

Дисциплински органи

41

- (1)

(2)

(3)

(4)

(3)

(3)

(5)

(6)

Видови дисциплински мерки

42

- 1) ;
- 2) ,
- 3)
- 4)

Мерки за дисциплински повреди

43

- (1) , :
- ,
- ,
- (2) , :
- , ,
- (3) ,
- , :
- ,
- , , ,
- (4) , ,
- , :
- , , ,

-	,	,	,
-	,	,	,
(5)	,	,	,
(6)	,60	.	,
(7)	,	,	,
(8)	,	,	,
(9)	,	,	,
(10)	(6)	.	,
(11)	15	(8)	.

Застареност

(1)	44	,	,
(2)	,	,	,
(3)	.	,	,

Извршување на дисциплински одлуки

(1)	45	,	,
(2)	.	,	,
(3)	,	,	,
(4)	.	,	,

(5)

Надзор

46

VII.

47

(1)

(2)

Донесување поблиски прописи предвидени со овој закон

48

Основање на Комората

49

(1)

20

(2)

15

(3)

50

8

(3)

51

“

”